



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 15 декември 1992
Скопје
Број 78 Год. XLVIII

Претплатата за 1992 година изнесува
25.000 денари. Овој број чини 1.000
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1474.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 22/92), а во врска со член 41, став 2 од Законот за системот на финансирањето на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/91, 55/91 и 21/92), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Република Македонија се дава позајмица во износ од 38.300.000,00 денари на собранјата на општините:

– Свети Николе	7.800.000
– Винаца	3.400.000
– Македонски Брод	7.300.000
– Крива Паланка	3.800.000
– Ресен	4.100.000
– Демир Хисар	1.600.000
– Берово	2.500.000
– Штип	5.000.000
– Радовиш	2.800.000

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање до 31.12.1992 година.

3. За користењето и враќањето на позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу собранјата на општините на кои им е дадена позајмица и министерот за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3569/1
7 декември 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
Бранко Црвенковски, с.р.

1475.

Врз основа на член 45 став 2 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен весник на РМ“, бр. 36/92), министерот за внатрешни работи, во согласност со министерот за одбрана и министерот за односи со странство, донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО И РЕШАВАЊЕТО НА ГРАНИЧНИ ИНЦИДЕНТИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Член 1

Со овој правилник се пропишува: начинот на утврдувањето и решавањето на гранични инциденти и други повреди на државната граница, водењето евиденција за граничните инциденти и за другите повреди на државната граница и известувањето за нив.

Член 2

Утврдувањето на гранични инциденти и други повреди на државната граница врши Министерството за внатрешни работи во соработка со Министерството за одбрана (во натамошниот текст: органите за утврдување на гранични инциденти), ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Решавање на гранични инциденти и на други повреди на државната граница вршат мешовитите комисии предвидени со меѓународен договор и Министерството за односи со странство.

Ако постојат мешовити комисии, органите за утврдување на гранични инциденти соработуваат со македонските претставници во тие комисии.

Член 3

Мешовитите комисии за решавање на гранични инциденти и на други повреди на државната граница (во натамошниот текст: мешовитите комисии) се локални и главни.

Претставниците на Република Македонија во локалните мешовити комисии ги именува министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за одбрана.

Претставниците на Република Македонија во главните мешовити комисии ги именува министерот за односи со странство, по предлог на министерот за одбрана и на министерот за внатрешни работи.

Член 4

Органите за утврдување на гранични инциденти, при утврдувањето и решавањето на гранични инциденти и на други повреди на државната граница, можат да користат стручњаци од други државни органи и претпријатија.

Член 5

Под граничен инцидент или друга повреда на државната граница, во смисла на овој правилник, се подразбира повреда на државната граница на Република Македонија, а особено неовластено преминување на лица надвор од местото определено за преминување на државната граница, пукање со огнено оружје преку државната граница или земање на нишан припадник на органот за обезбедување на државната граница или граѓанин од соседната држава, повреда на воздушен простор, повреда на граничните води на езерата, снимање на земјиште и објекти на територијата на соседната држава, загадување на територијата на соседната држава со биолошки, хемиски и други штетни и за здравјето опасни материи, навредување на официјални органи или претставници, односно граѓани на соседната држава, осветлување на територијата на соседната држава, предизвикување пожар на државната граница или негово намерно ширење од територијата на една држава на територијата на друга држава, оштетување или уништување на граничните ознаки.

Член 6

Постапката за утврдување на гранични инциденти или на други повреди на државната граница се презема

со цел да се утврдат околностите и причините поради кои дошло до граничен инцидент или до друга повреда на државната граница и последиците што настапиле со тоа.

Постапката за утврдување на гранични инциденти или на други повреди на државната граница опфаќа: излугување на местото на кое се случил граничен инцидент или друга повреда на државната граница, обезбедување на траги и други материјални докази од значење за утврдување на постоењето на граничен инцидент или на друга повреда на државната граница, составување на записник за увидот и преземање на други мерки потребни за утврдување на фактичката состојба.

Член 7

Работниците на Министерството за внатрешни работи и припадниците на граничните единици на Армијата на Република Македонија, што ќе забележат или дознаат дека е извршено некој од дејствијата што претставуваат граничен инцидент или друга повреда на државната граница го известуваат органот за утврдување на гранични инциденти на чие подрачје дејствието е извршено и преземаат мерки потребни за обезбедување на траги и други материјални докази за извршеното дејствие.

Член 8

Известувањето за дознавањето дека е извршено дејствие кое претставува граничен инцидент или друга повреда на државната граница содржи: датум и час на извршувањето на дејствието, податоци за извршителот, начинот, средствата и местото на извршувањето, податоци за последиците што настапиле со извршувањето на дејствието и други забележувања од значење за утврдување на граничен инцидент или на друга повреда на државната граница.

Ако е извршена повреда на воздушниот простор на Република Македонија во известувањето, покрај податоците од став 1 на овој член, се наведуваат и податоци за: уочениот вид и ознака на воздухопловот со кој е извршена повредата, правецот и височината на летот, длабочината и широчината на повредата на воздушниот простор, метеоролошките прилики, местото од кое е уочена извршената повреда и времето и правецот во кој воздухопловот го нарушил воздушниот простор на Република Македонија.

Ако дејствието што претставува граничен инцидент или друга повреда на државната граница е извршено во граничните води на езерата покрај државната граница, во известувањето, покрај податоците од став 1 на овој член, се наведуваат и податоци за: видот на пловниот објект, позицијата и движењето на пловниот објект и метеоролошките прилики.

Член 9

Ако повреда на воздушниот простор на Република Македонија е извршена со скршување на воздухопловот од определениот воздушен пат или граничен коридор, органот на управата надлежен за контрола на летането и за водење на воздухоплови, веднаш по дознавањето дека е извршена повреда, ги утврдува фактите во врска со повредата на воздушниот простор и за тоа го известува Министерството за внатрешни работи.

Ако повреда на воздушниот простор на Република Македонија е извршена на друг начин, освен со скршување на воздухопловот од определениот воздушен пат или граничен коридор, надлежниот воен орган, веднаш по дознавањето дека е извршена повреда, ги утврдува фактите во врска со повредата на воздушниот простор, и за тоа го известува Министерството за внатрешни работи.

Член 10

Подрачната организациона единица на Министерството за внатрешни работи на чие подрачје е извршено дејствие што претставува граничен инцидент или друга повреда на државната граница, веднаш по приемот на известувањето или ако на друг начин дознае за извршеното дејствие, стапува во врска со надлежната гранична единица на Армијата на Република Македонија и во соработка со нив, врши увид и присобира докази потребни за утврдување на граничниот инцидент или на друга повреда на границата и на последиците што настапиле со тоа.

Увид задолжително се врши кога со граничен инцидент или со друга повреда на државната граница ќе настапи смрт или телесна повреда на лице, или кога позначително е оштетен државниот имот или имотот на граѓаните.

Член 11

За извршениот увид заради утврдување на граничен инцидент или на друга повреда на државната граница, се составува записник на увидот, а ако се врши реконструкција на настанот и записник за реконструкција на настанот, се изработува скица на самото место и се фотографираат објектите на самото место, се присобираат изјави на сведоците, наоди и мислења на вештаците и предметите најдени на самото место што можат да бидат од значење за утврдување на граничен инцидент или на друга повреда на државната граница.

Член 12

Во записникот за увидот се внесуваат сите факти во врска со извршениот инцидент или друга повреда на државната граница и околностите под кои се извршени.

Записникот за увид се состои од уводен и описен дел.

Уводниот дел на записникот за увид содржи: назив на органот, имиња на службените лица што вршат увид, податок за местото и датумот на вршењето на увидот и податок за видот на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница.

Описниот дел на записникот за увид содржи: исцрпен опис на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница; податок за положбата и местото на кои е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница; податоци за начинот и времето на извршувањето; опис на предметите со кои е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница; податоци за распоредот и положбата на објектот врз кои е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница; податоци за лицата што учествувале во извршувањето на граничен инцидент или друга повреда на државната граница и назначување на последиците што настапиле.

Ако како последица на граничен инцидент или на друга повреда на државната граница настапила смрт или телесна повреда на лице, во записникот се внесуваат и следните податоци:

1. кога ќе настапи смрт: причина за смртта, положба на леиот и опис на раните на него, опис на облеката и обувките на убиениот, место од каде е отворен оган, кога настапила смртта, дали лицето можело да остане во живот ако навремено му била укажана лекарска помош, дали повредите на леиот дополнително се нанесени и опис на предметите најдени кај убиениот;

2. кога ќе настапи тешка телесна повреда: локација на раната, во каква состојба се наоѓа ранетото лице, каде е упатено ранетото лице, степенот на опасноста по живот и рокот потребен за лекување.

Записникот за увидот го потпишува службеното лице што раководи со увидот.

Ако увидот е извршен со учество на македонскиот претставник во меновитата комисија, записникот за увидот го потпишува и претставникот на таа комисија.

Член 13

Ако местото на кое е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница треба да биде фотографирано, фотографирањето треба да се изврши така што фотографијата да дава што поверна претстава за објектот и за предметите што содржат траги и други докази во врска со извршениот граничен инцидент или друга повреда на државната граница.

Скицата или цртежот на местото на кое е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница, треба да содржи: приказ и опис на објектот и предметите, назив на скицираниот простор, ознаки на страните на светот, размер на скицата односно цртежот, легенда, податок за местото и датумот на изработката на скицата односно цртежот и потпис на лицето што ја изработило скицата односно цртежот.

Член 14

Ако е потребно дополнително да се утврдат одделни факти и околности под кои е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница, или ако тоа го бара претставникот на странската држава во меновитата комисија, може да се изврши реконструкција на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница.

Записникот за реконструкција на настанот ги содржи податоците и околностите под кои е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница. Записникот го потпишува службеното лице што раководи со реконструкција на настанот.

Член 15

При вршење увид заради утврдување на граничен инцидент или друга повреда на државната граница, службеното лице утврдува дали со тој инцидент или друга повреда на државната граница е причинета материјална штета на државниот имот или на имотот на граѓаните.

Процена на материјалната штета врши комисија од стручњаци чии членови се именуваат од Министерството за внатрешни работи.

Член 16

Ако странски пловен објект стори граничен инцидент или друга повреда на државната граница во граничните води на езерата на Република Македонија, органот за утврдување на гранични инциденти го утврдува карактерот на повредата и идентитетот на странскиот пловен објект, врши преглед на пловниот објект и скицајот и за тоа составува записник.

Записникот за прегледот на пловниот објект и скицајот на странскиот пловен објект содржи: назив и податок за припадноста на пловниот објект, име и презиме на заповедникот на пловниот објект, број и список на членовите на скипажот, податоци за точните позиции на кои пловниот објект е забележан и заповедникот, причините и начинот на запирањето, податоци за метеоролошките прилики под кои е вршена пловидба и други околности од значење за утврдување на повредата на граничните води на езерата на Република Македонија. Кон записникот се прилагаат: извод од дневникот на патролниот чамец и извод од езерски карти со точно виртуални позиции на пресретнувањето и запирањето на пловниот објект.

Записникот од став 2 на овој член го потпишуваат заповедникот на патролниот чамец и заповедникот на странскиот пловен објект. Ако заповедникот на странскиот пловен објект одбие да го потпише записникот,

заповедникот на патролниот чамец составува за тоа забелешка и ја прилага кон записникот.

Член 17

Ако странски воен пловен објект или пловен објект во јавната служба изврши повреда на пропишаниот режим на граничните води на езерата на Република Македонија, а неговото минување се смета за опасно заповедникот на патролниот чамец ќе го предупреди таквиот пловен објект да ги напушти граничните води на езерата на Република Македонија.

Во случај од став 1 на овој член, заповедникот на патролниот чамец составува записник кој ги содржи следните податоци: време на вловувањето на странскиот пловен објект во граничните води на езерата на Република Македонија, географската позиција, категорија и државна припадност на странскиот пловен објект, правец на движењето, сигналите што на странскиот пловен објект му ги упатил патролниот чамец и одговорите што ги добил, време на задржување на странскиот пловен објект во граничните води на езерата на Република Македонија и други околности од значење за утврдување повреда на границата. Кон записникот се прилага изводот од дневникот на патролниот чамец.

Член 18

Ако претставниците на соседната држава најават дека е извршен граничен инцидент или друга повреда на границата на соседната држава или на друг начин се дознае за таков инцидент или повреда, органот надлежен за утврдување на гранични инциденти, во соработка со надлежната гранична единица на Армијата на Република Македонија и со македонските претставници во локалната меновита комисија, откако ќе го провери добиеното известување или сознание, ќе постапи според одредбата на член 24 став 1 од овој правилник.

Ако е извршена повреда на државната граница на Република Македонија или е извршена друга повреда на државната граница, органот за утврдување на гранични инциденти ќе го најави извршувањето на граничен инцидент или на друга повреда на државната граница до органот на соседната држава, дури откако за тоа ќе добие одобрение од Министерството за внатрешни работи.

Член 19

Ако при собирањето на докази се утврди дека граничниот инцидент или друга повреда на границата има и обележје на кривично дело што се гони по службена должност, органот за утврдување на гранични инциденти ќе постапи според одредбите на Законот за кривичната постапка.

Член 20

Ако се утврди дека фактичката состојба во врска со извршениот граничен инцидент или друга повреда на државната граница не е во доволна мера утврдена и дека се потребни дополнителни разјаснувања, Министерството за внатрешни работи може да побара од органот што ја спроведува постапката за утврдување на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница, повторно да ја испита фактичката состојба и да присобере нови докази.

Член 21

Меновитите комисији ги решаваат граничните инциденти и други повреди на државната граница на начинот определен со меѓународен договор за утврдување и решавање на гранични инциденти и други повреди на државната граница.

Ако со меѓународен договор не е предвидено постоене на мешовита комисија, граничните инциденти, по дипломатски пат, ги решава Министерството за односи со странство, по предлог од Министерството за внатрешни работи. За резултатот на решавањето на граничниот инцидент, Министерството за односи со странство го известува Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Член 22

Ако со граничниот инцидент или со друга повреда на државната граница е сторена материјална штета, височината на материјалната штета и обештетувањето се утврдуваат на начин предвиден со меѓународен договор.

Ако со меѓународен договор не е предвиден начинот за утврдување на височината на материјалната штета и обештетувањето, документацијата која се однесува на утврдување на височината на материјалната штета и обештетувањето се доставува преку Министерството за внатрешни работи до Министерството за односи со странство заради регулирање на обештетувањето по дипломатски пат.

Член 23

Евиденцијата што ја води Министерството за внатрешни работи за граничните инциденти и за другите повреди на државната граница, содржи: датум, час и податок за местото на извршувањето на дејствието што претставува граничен инцидент или друга повреда на државната граница и податок за видот на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница, податок за извршителот на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница, податоци за настанатите последици и за начинот на решавањето на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница.

Член 24

Подрачните организациони единици на Министерството за внатрешни работи односно на Министерството за одбрана на чие подрачје е извршен граничен инцидент или друга повреда на државната граница, за тоа без одлагање, го известува Министерството за внатрешни работи.

Пријавувањето на граничен инцидент или на друга повреда на државната граница до надлежниот орган на соседната држава го врши локалната мешовита комисија по прибавена согласност од Министерството за внатрешни работи.

Член 25

Ако со меѓународен договор не е предвидено формирање на мешовита комисија за решавање на гранични инциденти и други повреди на државната граница, органот што ја водел постапката за утврдување на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница, целата документација што ја собрал во постапката ќе му ја достави на Министерството за внатрешни работи.

Министерството за внатрешни работи документацијата од став 1 на овој член ќе му ја достави на Министерството за односи со странство, за понатамошна постапка.

Член 26

Ако со меѓународен договор е предвидено формирање на мешовита комисија за решавање на гранични инциденти и други повреди на државната граница, органот од член 25 на овој правилник, документацијата што ја собрал при водењето на постапката за утврдување на граничниот инцидент или на друга повреда на државната граница, ја доставува во Министерството за внатрешни работи.

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121 – 40709/1
9 ноември 1992 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Владо Поповски, с.р.

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчкоски, с.р.

Министер
за односи со странство,
д-р Денко Малески, с.р.

1476.

Врз основа на член 64 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/92), министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за одбрана донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ДВИЖЕЊЕ, ПРЕСТОЈ, НАСЕЛУВАЊЕ И РЕЖИМОТ НА ЛОВОТ И РИБОЛОВОТ ВО ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат: движењето и престојот во граничниот појас, населувањето во граничниот појас и режимот на ловот и риболовот во граничниот појас.

I. Движење и престој во граничниот појас

Член 2

Дозвола за движење и престој во граничниот појас се издава на писмено барање на странката.

Дозволата за движење и престој во граничниот појас ја издава Министерството за внатрешни работи според подрачјето на кое државјанинот на Република Македонија односно постојано населениот странец што бара издавање на дозвола, има живеалиште.

По исклучок на одредбата од став 2 на овој член дозвола за движење и престој во граничниот појас може да издаде Министерството за внатрешни работи и според подрачјето на кое се наоѓа граничниот појас.

Барањето за издавање дозвола за движење и престој во граничниот појас ги содржи следните податоци: презиме и име, датум и место на раѓањето, државјанство, занимање, живеалиште и адреса на станот на подносителот на барањето, причина за заминување во граничниот појас и место и време на задржувањето во граничниот појас.

Член 3

Привремена дозвола за движење и престој во граничниот појас може да му се издаде и на малолетно лице.

Ако малолетното лице оди во граничниот појас во придружба на родителот или на старателот, тоа не е должно да има дозвола за движење и престој во граничниот појас, туку неговите лични податоци се внесуваат во привремената дозвола за движење и престој во граничниот појас на лицето со кое патува.

Член 4

Државјаните на Република Македонија што не се должни да имаат дозвола за движење и престој во граничниот појас го докажуваат својот идентитет со лична исправа која му ја покажуваат на службеното лице кое

врши контрола на движењето и престојот во граничниот појас, на негово барање.

Како лична исправа за утврдување на идентитетот на државјаните на Република Македонија од став 1 на овој член се смета:

1. за државјани на Република Македонија постојано населени во граничниот појас – лична карта;

2. за работници на Министерството за внатрешни работи, на царинската служба и за војни лица, што вршат служба во граничниот појас – службената легитимација односно друга исправа со која тие лица се овластуваат да вршат служба на определено подрачје во граничниот појас;

3. за работници на државните органи, на претпријатија (здравствена служба, противпожарна служба, ПТТ служба, електростопанска служба, спасувачка скипа), кога во итни случаи или поради вина сила доаѓаат во граничниот појас – личната карта и наредбата на старешината на органот, односно на одговорното лице од претпријатието или само пријавата до најблиската гранична единица на Армијата на Република Македонија.

Член 5

Странците кои не се должни да имаат дозвола за движење и престој во граничниот појас го докажуваат својот идентитет со лична исправа и тоа:

1. странци постојано населени во граничниот појас – со лична карта за странци;

2. странци што привремено престојуваат во Република Македонија врз основа на договор за пограничен сообраќај – со исправата за пограничен сообраќај издадена според одредбите од тој меѓународен договор;

3. странци што во граничниот појас доаѓаат врз основа на друг меѓународен договор (одржување и обновување на граничната линија, решавање на гранични инциденти и други повреди на границата, регулирање на прашања на водостопанство или електростопанство, заедничка изградба на објекти, ПТТ) – со исправа предвидена со меѓународниот договор.

II. Населување во граничниот појас

Член 6

Одобрение за населување во граничниот појас се издава по барање од странката.

Барањето за издавање на одобрението од став 1 на овој член се поднесува писмено и содржи: презиме и име, датум и место на раѓањето, занимање, живеалиште и адреса на станот на подносителот на барањето, место во кое има намера да се насели и причини поради кои бара населување.

III. Лов во граничниот појас

Член 7

Во граничниот појас можат да ловат само државјани на Република Македонија.

Државјанин на Република Македонија кој лови во граничниот појас мора да има дозвола за движење и престој во граничниот појас и дозвола за лов издадена според општите прописи.

Член 8

За одржување на заеднички лов (хајка) во граничниот појас е потребно одобрение. Одобрението се издава само за еден лов и важи исклучиво за определено подрачје на граничниот појас.

Барање за одобрување на заеднички лов се поднесува до Министерството за внатрешни работи според подрачјето на кое се има намера да се врши заеднички лов.

Барањето од став 2 на овој член ги содржи следните податоци: назив на ловечката организација, број на ловците и хајкачите што ќе учествуваат во ловот, време на вршењето на ловот и подрачје во граничниот појас на кое групниот лов ќе се врши.

Член 9

Хајкачите што учествуваат во заеднички лов во граничниот појас мораат да имаат дозвола за движење и престој во граничниот појас.

Член 10

Заеднички лов во граничниот појас можат да организираат само ловечки организации.

Ловечките организации по добиеното одобрение за заеднички лов ја известуваат за заедничкиот лов најблиската гранична единица на Армијата на Република Македонија и тоа најмалку 24 часа пред почетокот на ловот.

IV. Риболов во граничниот појас

Член 11

Во граничниот појас можат да риболоват само државјани на Република Македонија.

Државјаните на Република Македонија што се движат или престојуваат во граничниот појас заради риболов на езеро, покрај дозволата за риболов издадена според општите прописи за риболовот, мораат да имаат и дозвола за движење и престој во граничниот појас.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-41627/1

16 ноември 1992 год.

Скопје

Министер

за внатрешни работи,

д-р Љубомир Фрчковски, с.р.

Министер за одбрана,

д-р Владо Пошовски, с.р.

1477.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална политика донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на висината, условите, начинот на остварувањето на додатоците на деца („Службен весник на РМ“ број 38/92 и 46/92) во член 25 бројот „17.600,00“ се заменува со бројот „31.700,00“.

Член 2

Износот утврден во член 1 на овој правилник се применува од 1.10.1992 година.

Член 3

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-4770/1

4 декември 1992 година

Скопје

Министер

за труд и социјална политика,

Илјаз Сабриу, с.р.

1478.

Врз основа на член 39-е од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), министерот за труд и социјална политика донесува

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ДЕТСКИТЕ ОДМОРА- ЛИШТА – ЗИМА 1993 ГОДИНА

Член 1

Со овој правилник се утврдува цената на услугите за престој на децата во детските одморалишта во Република Македонија што паѓаат на товар на родителот – зима 1993 година.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за престој на деца во детските одморалишта за седумдневен престој се утврдува во износ од 40.000,00 денари.

По исклучок од ставот 1 на овој член, согласно стандардните услови за престој во детското одморалиште, може да се определи и понизок износ од утврдениот, доколку со тој износ се обезбеди престојот на децата по утврдените нормативи.

Разликата за пониско определениот износ од став 1 на овој член паѓа на товар на одморалиштето.

Член 3

Организацијата за одмор и рекреација може да дава и поединечни услуги за кои цените на услугите се утврдуваат за:

– еднодневен престој 7.000,00 денари
– ноќевање со доручек 6.000,00 денари

Поединечна цена за еден оброк ја утврдува самото одморалиште.

Член 4

Цената на услугите од член 2 став 1 на овој правилник не ги содржи трошоците за превоз на децата до и од одморалиштата.

Член 5

Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-7733
8 декември 1992 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

1479.

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на својата VI-та седница одржана на 10 декември 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД РОДОТ НА 1992 ГОДИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 1992/93 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на зали-

хите на одредени земјоделски производи од родот на 1992 година и производство на пченица од родот 1992/93 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 61/92) после ставот 1 на точката 4) се додава нов став кој гласи:

„По исклучок од претходниот став, основа за утврдување на вредноста на кредитираните залихи на оризовата арпа-ориз, е откупната цена на оризовата арпа-ориз, а најмногу до 450 денари за 1 килограм“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VI-3/92
10 декември 1992 година
Скопје

Претседател на
Совет на Народната банка
на Македонија
Гувернер
М-р Борко Станоевски, с.р.

1480.

Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија на својата VI-та седница одржана на 10 ноември 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ- ВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИ- НАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ГОЕЊЕ НА ДОБИТОК, РИБИ, ЖИВИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО

1. Во Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на гоење на добиток, риби, живина и производство на млеко („Службен весник на Република Македонија“, бр. 45/92 и 61/92) насловот се менува и гласи: „Одлука за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на гоење на добиток, расен приплоден добиток, риби, живина и производство на млеко“.

2. Во точка 1, точката се брише и се додаваат зборовите: „и за гоење на расен приплоден добиток (говедо, свињи и овци)“.

3. Во точка 6 точката се брише и се додаваат зборовите „и за гоење на расен приплоден добиток 15 месеци“.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/VI-4/92
10 декември 1992 година
Скопје

Претседател на
Совет на народната банка
на Македонија
Гувернер
м-р Борко Станоевски, с.р.

1481.

Врз основа на член 10 и 11, член 70 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија на својата V-та седница одржана на 19 ноември 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИ- ТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОД- НАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Република Македонија

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 27/92, 38/92 и 40/90), во точката 2 одредба под 1), стапката 22% се менува и изнесува 15%.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измена и дополна на Одлуката за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр. 63/92).

О.бр.02-15/V-1/92
19 ноември 1992 година
Скопје

Претседател на
Совет на Народната банка
на Македонија
Гувернер
м-р Борко Станоевски, с.р.

1482.

Врз основа на член 70 точка 19 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.26/92), Советот на народната банка на Македонија на својата VI-та седница одржана на 10 ноември 1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ИДЕЈНИ ЛИКОВНИ РЕШЕНИЈА ЗА КНИЖНИТЕ ПАРИ – ДЕНАРИ

Член 1

Се објавува Конкурс за идејни ликовни решенија за книжните пари – денари.

Член 2

Условите за Конкурсот да бидат објавени во днесниот печат и Службен весник на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр.02-15/VI-1/92
10 декември 1992 година
Скопје

Претседател на
Совет на Народната банка
на Македонија
Гувернер
м-р Борко Станоевски, с.р.

1483.

Советот на Народната банка на Македонија
распишува

КОНКУРС ЗА ИДЕЈНИ ЛИКОВНИ РЕШЕНИЈА ЗА КНИЖНИТЕ ПАРИ – ДЕНАРИ

1. Цел и предмет на конкурсот е да се добијат идејни ликовни решенија за основните белези на лицето (аверс) и опачината (реверс) на шест апоени на книжни пари со номинална вредност од: 10, 20, 50, 100, 500 и 1.000 денари.

2. Идејните решенија треба да се изработат во две серии од по 6 апоени и тоа:

а) Серија од шест апоени кои како основен белег ќе содржат ликови од историскиот и културното минато на Република Македонија и мотиви сврзани за животот и делото на тие личности;

б) Серија од шест апоени во кои треба да бидат содржани изразите на државноста, историските традиции и културното наследство на Република Македонија, нејзините природни, стопански и архитектонски белези, флората и фауната што живее на нејзиното подрачје, современиот техничко-технолошки развој, стремежот за социјален и духовен напредок и совреме-

ните стремежи за демократско општество и интеграција во светот.

Основните обележја за секој апоен, поодделно, авторите треба да ги опишат и во текстуална форма.

Решенијата кој нема да бидат дадени во две серии, нема да бидат земени во разгледување.

3. На аверсот, односно на реверсот на книжните пари треба на соодветен начин и место да бидат забележани следните елементи:

– текст „Народна банка на Република Македонија“;

– сèриски број на банкнотата кој треба да содржи 6 бројки и 2 букви и да биде запишан на 2 места;

– текст: „заменик на гувернерот“ и „гувернер“, со место за нивните потписи;

– Датум и место (Скопје) на издавање на парите;

– на 2 до 5 места на едната и на другата страна на парите со бројки да биде означена номиналната вредност на апоенот при што, едната ознака треба да биде изработена со впечатливо големи бројки, а на едно место од двете страни од апоенот износот и името на паричната единица да бидат означени со зборови.

4. Предлог решенијата треба да бидат изработени во боја како што би требало да изгледаат оригиналните решенија.

Предлог решенијата треба да бидат изработени во димензии 290мм × 154мм. По еден примерок од предлог решенијата, за двете серии, со помош на соодветна техника (ксерокс), треба да биде изработен и доставен во димензии 145мм × 77мм.

5. Конкурсот е јавен и анонимен.

Предлозите со идејните решенија се доставуваат под шифра (со бројки или зборови). Авторството се докажува со копие на идејното решение.

6. Советот на Народната банка на Македонија ќе формира жири комисија, како повремено работно тело, која ќе изврши рецензија на добиените идејни решенија и на Советот на Народната банка на Македонија ќе му поднесе извештај со предлог за избор.

7. Најдобрите идејни ликовни решенија ќе бидат хонорирани во денарска противвредност на германската марка пресметана по официјалниот курс на денот на донесувањето на Одлуката на Советот на Народната банка на Македонија и тоа:

- I награда – 9.000 ДЕМ
- II награда – 6.000 ДЕМ
- III награда – 4.000 ДЕМ

Покрај наградите од претходниот став, ќе бидат доделени уште 3 откупни награди од по 1.500 ДЕМ, во денарска противвредност пресметана по официјалниот курс на денот на донесувањето на Одлуката на Советот на Народната банка на Македонија.

Наградените идејни решенија остануваат во сопственост на Народната банка на Македонија.

Авторските права на учесниците по конкурсот чии решенија ќе бидат прифатени и наградени ѝ припаѓаат на Народната банка на Македонија.

Со авторите на наградените решенија ќе бидат склучени договори за изработка на дефинитивните идејни решенија.

8. Конкурсот почнува да тече од 15.12.1992 година.

Рокот за предавање на идејните решенија е до 15.04.1993 година.

За идејните решенија испратени по пошта важи датумот и часот на пратката.

Испратените идејни решенија по пошта треба да се најават телеграфски на денот на испраќањето со ознака на бројот на поштенската пратка.

Предлозите на идејните решенија, учесниците на конкурсот треба да ги доставуваат до архивата на Народната банка на Македонија.

1484 Врз основа на член 14 и член 70 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/92), Советот на Народната банка на Македонија, на 14.XII.1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И УСЛОВИТЕ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ ШТО БАНКИТЕ ИМ ГИ ДАЛЕ НА КРАЈНИТЕ КОРИСНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА ОДРЕДЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД РОДОТ НА 1992 ГОДИНА И ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ 1992/93 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги дале на крајните корисници за финансирање на залихите на одредени земјоделски производи од родот на 1992 година и производство на пченица од родот на 1992/93 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 61/92) после ставот 2 на точката 4) се додава нов став 3 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на точка 4, основа за утврдување на вредноста на кредитираните залихи на тутун е откупната цена на тутунот, а најмногу до 3.120 денари по 1 килограм“.

2. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/39

14 декември 1992 година
Скопје

Претседател на
Советот на народната банка
на Македонија
Гувернер,
м-р **Борко Становски, с.р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за утврдување на височината на паричниот износ на средства на почетниот фонд на сигурноста потребни за основање на акционерско друштво за осигурување („Службен весник на Република Македонија“, број 75/92), е поткрадната грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПАРИЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА НА ПОЧЕТНИОТ ФОНД НА СИГУРНОСТА ПОТРЕБНИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Во точка 1, потточка 1) наместо зборот „имот“ треба да стои зборот „живот“.

Број 23-3350/1
26 ноември 1992 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за утврдување право на сопственост на недвижен имот по тужбата на тужителот Брезовска Даница против тужените Брезовска Рајна и Брезовски Љупчо, и двајцата од Скопје, кои од

месец јануари 1992 година се со непознато место на живеење и престојување.

Се повикуваат тужените Брезовска Рајна и Брезовски Љупчо од Скопје да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да ја достават својата точна сегашна адреса на живеење или престојување. Доколку тужените не се јават во законскиот рок од 30 дена, ќе бидат застапувани од привремен старател кој ќе ги штити нивните интереси.

Од Општинскиот суд во Скопје II – Скопје IX П. бр. 2748/92.

Пред овој суд се води постапка за присилно извршување по предлог на доверителот Зоран Додевски од Скопје преку полномошникот Драган Симоновски, адвокат од Скопје, против должникот Искра Божиновска, со непозната адреса на живеење, за присилно извршување на судско порамнување на Општинскиот суд Скопје I – Скопје, Р. бр. 20/92 од 22.I.1992 година, со продажба на недвижен имот сопственост на хипотекарниот должник Игор Савинов од Скопје, монтажен стан што се наоѓа во нас. Водно во Скопје, на ул. „954“ бр. 20, со површина од 70,53 м², а по ново на ул. „Капител“ бр. 23.

Во смисла на чл. 14 од ЗИП, в.в. со чл. 84 од ЗПП, на должникот Искра Божиновска во постапката ѝ се назначува за привремен застапник Мите Михајловски, адвокат од Скопје, кој ќе се појави во оваа постапка сè до нејзиното окончување или додека должникот не се појави пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, И. бр. 5136/92. (322)

Пред овој суд се води постапка за присилно извршување по предлог на доверителот Зоран Додевски од Скопје преку полномошникот Драган Симоновски, адв. од Скопје, против должникот Искра Божиновска, со непозната адреса на живеење, за присилно извршување на судско порамнување на Општинскиот суд Скопје I – Скопје, Р. бр. 250/92 од 7.V.1992 година, со продажба на недвижен имот сопственост на хипотекарниот должник Игор Савинов од Скопје, монтажен стан што се наоѓа во нас. Водно во Скопје, на ул. „954“ бр. 20, со површина од 70,53 м², а по ново на ул. „Капител“ бр. 23.

Во смисла на чл. 14 од ЗИП, в.в. со чл. 84 од ЗПП, на должникот Искра Божиновска во постапката ѝ се назначува за привремен застапник Мите Михајловски, адвокат од Скопје, кој ќе се појави во оваа постапка сè до нејзиното окончување или додека должникот не се појави пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, И. бр. 5135/92. (323)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 7302/92, на регистарска вложка бр. 1-21186-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатије за промет на големо и мало со прехранбени и непрехранбени стоки, надворешно-трговски промет и услуги во прометот „БЛЕК“, експорт-импорт, д.о.о., ул. „Славејко Арсов“ бр. 30, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање од 27.V.1992 година, а основач е Марјан Јосифоски, л.к. бр. 950601 и МБ 2601963450185.

Делности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070215, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 080121, 080190, 110309, 110909, 070310, 070320; застапување и претставување на странски фирми; комисиона продажба; посредување во надворешно-трговскиот промет; откуп и кооперација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговорноста е целосна.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Силвана Челикова, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 7302/92. (2851)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9155/92, на регистарска вложка бр. 1-21946-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги на големо и мало „БЕЉО“, д.о.о., експорт-импорт, ул. „173“ бр. 26, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 19.XII.1991 година, а основачи се Ракип Рахмани, Љуљета Рахмани и Блерим Рахмани.

Дејности: 020110, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110301, 110302, 110309, 120190; откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски производи, шумски плодови, пестурки, полжави и водоземци; дејности во надворешно-трговскиот работење: 070310, 070320; застапување на странски фирми и реекспорт; посредување во надворешно-трговскиот промет; комисиони работи; консигнациони работи; малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, Австрија, Италија, Романија и Унгарија; угостителски и туристички услуги; агенциски услуги во транспортот; услуги на меѓународниот транспорт на стока и патници; меѓународна шпедиција; меѓународни агенциски работи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговски промет е Блемир Рахман и директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9155/92. (2852)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8541/92, на регистарска вложка бр. 1-18602-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ЕУРО-ФАРМ“, увоз-извоз, д.о.о., нас. „Железара“, кула VII, локал 5, Скопје.

Се брине досегашниот директор, Костадин Атанасовски, а се запишува Трајане Ристовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8541/92. (2853)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 3509/92, на регистарска вложка бр. 1-5871, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, услуги и увоз-извоз, „ЗУМАКПРОМ“, со П.О., ул. „Кочо Рацин“ бр. 9, Ресен.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070140, 110302, 110309, 070310, 070320.

Во прометот со трети лица истапува самостојно во свое име и за своја сметка, потполна одговорност.

Борче Зузоровски, основач и директор на претпријатието, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 3509/92. (3096)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7558/92, на регистарска вложка бр. 1-21350-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија „ВИДАС-КОМПАНИ“, увоз-извоз, д.о.о., ул. „Благоја Стековски“ бр. 66, Скопје. Основач е Лазовски Томислав, бул. „АВНОЈ“ бр. 323-1, со акт за основање бр. 01/92 од 4.VI.1992 година.

Дејности: 011311, 011315, 011319, 011320, 011390, 011420, 011941, 011949, 012421, 012429, 013500, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211; откуп на земјоделски, градинарски и шумски производи (освен лековити билки); 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090124, 090129, 090181, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909; надворешна трговија: 070310, 070320; застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет; консигнациона продажба на стока.

Неограничени овластувања; претпријатието во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Лазовски Томислав, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7558/92. (4271)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11097/92, на регистарска вложка бр. 1-23984-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Д.О.О. „НАТЕ-КОМЕРЦ“ за производство, промет и услуги, експорт-импорт, бул. „Партизански одреди“ бр. 143/53, Скопје.

Дејности: 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011390, 011527, 011791, 011799, 013909, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320; застапување на странски лица во Македонија; работи за посредување за надворешниот трговски промет; увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет со сите соседни земји Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија; слободни царински продавници; реекспорт; консигнација: 080190, 080201, 080202, 090121.

090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090133, 090139, 090189, 110109, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот работење е Сушиќ Ико.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11097/92. (3093)

Окружниот стопански суд во Штип, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало, увоз-извоз „Гашо-Комерц“, со П.О., ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3/2-7, Витница. Основач е Кацарски Гаврил.

Дејности: 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070111, 070112, 070113, 070114, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070211, 070212, 070213, 0702, 070320, 070310.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува самостојно во свое име и за своја сметка. За своите обврски одговара со сите свои средства.

Кацарски Гаврил, директор на претпријатието, кој го застапува и претставува, со неограничени овластувања, како во домашниот така и во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Штип

(3094)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11919/92, на регистарска вложка бр. 1-24241-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија „Марк-Дис“, увоз – извоз, ц.о., ул. „Цветан Димов“ бр. 147 Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 14. IX. 1992.

ДЕЈНОСТИ: 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 07015, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226, 070226, 070227, 070229, 070260, 110309, 110303, 070222, 070250, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица истапува со свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. Марковски Душко се именува за вршител на должност директор со сите овластувања и одговорности определени со закон.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр.

11519/92.

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10938/92, на регистарска вложка бр. 1-23818-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „Н.В.С“, Ц.О., ул. „Милан Марковиќ“ бр. 48, Скопје. Основач е Писевски Владимир, со одлука за основање на претпријатието бр. 01-1 од 3.IX.1992 година.

Дејности: 011941, 011942, 013010, 01321, 013022, 013030, 013200, 013500, 020110, 020140, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070128, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070226, 070229, 070250, 070260, 110404; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; комисиона продажба; консигнациона продажба на стоки од домашно и странско потекло; застапување; малограничен промет со прехранбени и непрехранбени производи.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Писевски Владимир, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10938/92. (4269)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11248/92, на регистарска вложка бр. 1-26189-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало и услуги „БЕЛЕКС“, Д.О.О., експорт – импорт, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 11, Крива Паланка. Претпријатието е основано со акт за основање од 20. VIII. 1992 година, а основач е Зоја Велиновска.

Дејности: 011314, 011320, 011390, 013113, 011413, 011420, 011721, 011729, 01149, 01183, 011930, 011941, 011990, 012001, 012111, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012421, 012621, 012810, 013021, 013022, 013115, 013121, 013200, 013500, 013909, 020110, 020131, 020140, 020201, 020302, 050301, 050302, 060101, 060601, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080190, 080202, 090122, 090131, 090132, 090181, 110302, 110303, 110309, 110909, 0703, 070310, 070320; посредување во надворешно-трговскиот промет; застапување на странски фирми; реекспорт; малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Претпријатието во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка и одговара со ситот свој имот.

Претпријатието во надворешно-трговскиот промет го застапува директорот на претпријатието Зоја Велиновска, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11248/92. (3095)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6939/91, на регистарска вложка бр. 1-13548-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското претпријатие „ФАТОНКО-МЕРЦ“, Ц.О., извоз-увоз, ул. „Двекто Јаковлевски“ бр. 57, Кичево. Основач е Фатон Зенку.

Дејности: 013021, 013500, 020140, 020110, 020201, 020202, 0701, 07011, 070112, 070113, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070223, 070222, 070224, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 0703, 070310, 070320, 080190, 080201, 080202, 011320, 011941, 012321, 012201, 012421, 110620, 060502, 110302, 110303, 110309, 110909.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Фатон Зенку, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6939/91 (3081)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12280/92, на регистарска вложка бр. 1-19887-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основачот од Трговското претпријатие „Рад - Промет“, увоз-извоз, Д.О.О., бул. „АВНОЈ“ бр. 114, Скопје.

Од претпријатието истапува основачот Трговско Друштво „Рад-Промет“, д.о.о., ул. „Моша Пијаде“ бр. 12, Београд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12280/92 (3079)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14195/92, на регистарска вложка бр. 1-26945-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет и услуги „ГОКЕ 63“, ц.о., експорт-импорт, ул. „Владимир Комаров“ бр. 33/3-9, Скопје. Претпријатието е основано со акт бр. 1 од 26.X.1992 година, а основач е Гоке Лазовски.

Дејности: 011314, 011315, 011319, 011320, 011390, 011721, 011722, 011723, 011729, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 011941, 011949, 012201, 012202, 012321, 012322, 012421, 012429, 013400, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090181, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909; надворешен трговски промет: 070310 надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување; консигнација; рекспорт и друго.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Гоке Лазовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14195/92 (3080)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8735/92, на регистарска вложка бр. 1-22117-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното, трговско претпријатие „Веруни Анг“, ц.о., увоз-извоз, ул. „Његошева“ бр. 18, Скопје. Основач е Александар Кралевски, со л.к. бр. 752243 и МБ 241094950059, СВР Скопје.

Дејности: 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110903, 110909; надворешно-трговски дејности: 070310, 070320; посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги; меѓународна шпедиција; малограничен промет со соседните земји Грција, Бугарија и Албанија.

Неограничени овластувања: целосна одговорност.

Александар Кралевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8735/92 (3092)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11104/92, на регистарска вложка бр. 1-5372-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, експорт-импорт „МИДИ-КО-МЕРЦ“, ц.о., ул. „Финска“ бр. 177-а, Ск.

Дејноста се проширува со: 070150, 07020, 070260, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Димитрие Филиповски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11104/92 (4270)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7591/91, на регистарска вложка бр. 1-8031-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, инженеринг и консалтинг „МАКИНЕСО“, ДОО, експорт - импорт, ул. „Елисе Поповски - Марко“ бр. 4-а, Скопје. Скратен назив: „МАКИНЕСО“, ДОО, експорт - импорт, Скопје. Основач е Поњавник Марјан, со акт за основање од 23.XII.1990 година.

Дејности: 011231, 011390, 011904, 011949, 012310, 012321, 012323, 012615, 012699, 020110, 013022, 013099, 013500, 050100, 050302, 060502, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070310, 070320; застапување на странски лица; работи на посредување во надворешно-трговскиот промет; работи на консигнација; работи на рекспорт; увоз-извоз на стоки и услуги во малограничниот промет; меѓународна шпедиција; 080190, 080201, 090132, 090183, 090189, 090202, 090209, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110620, 110903, 110909, 120349.

Неограничени овластувања: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Поњавник Марјан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7591/91. (3097)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7822/92, на регистарска вложка бр. 1-21429-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното услужно трговско претпријатие „ГИНЕКС“, д.о.о., Тетово, 218-П/7. Основач е Зоран Василев, со акт за основање - одлука од 15.VI.1992 година.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 011313, 011314, 011315, 011390, 011741, 011742, 011743, 011749, 012521, 012522, 012524, 012613, 012622, 013021, 013022, 013072, 013073, 013909; дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Зоран Василев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7822/92. (4325)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6676/91, на регистарска вложка бр. 1-136-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешниот промет и промената на лицето овластено за застапување на Средношколскиот дом „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИК“, Ц.О., бул. „Едвард Кардел“ бр. 22, Скопје.

Проширувањето на дејноста во внатрешен промет со: 013021, 020110, 020140, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 080111, 080113, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080201, 080202, 090171, 090179, 090202, 100399, 110301, 110909.

Се брише досегашниот застапник Тодоровски Константин, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Цветановски Димче, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6676/91. (3102)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12186/92, на регистарска вложка бр. 1-25059-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и промет на големо и мало „СЕНЦА“, увоз-извоз, Д.О.О., ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 3, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 28.IX.1992 година, а основач е Назим Реџеповски.

Дејности: 0113, 01131, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 01132, 011320, 01139, 01190, 011413, 01142, 011420, 050301, 050302, 060502, 070310, 070320, 0701, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07015, 070150, 0702, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 07024, 070240, 110309.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За преземените обврски во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Работоводен орган на претпријатието е Назим Реџеповски, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12186/92. (4385)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11543/92, на регистарска вложка бр. 1-24441-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, промет, угостителство и услуги „ДИ-МАРЕ“, експорт-импорт, д.о.о., ул. „Владо Кантарчиев“ бр. 20, Гевгелија. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1/92 од 18.IX.1992 година, а основач е Перковик Гоко, л.к. бр. 62173 и МБ 061-2962210207, УВР Гевгелија.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012830, 013121, 013500, 020110, 020121, 020131, 020201, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 080114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110406, 110620.

110903, 110905, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки; реекспорт; превоз на стоки во меѓународниот драмски сообраќај; лизинг работи и сл.; фри-шоп продавници; туристичко посредување; малограничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Перковиќ Гоко, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 11643/92. (4386)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 10790/92, на регистарска влошка бр. 1-23625-0-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Производното трговско претпријатие „КИН-КОМЕРЦ“, П.О., ул. „Фемо Кулаков“ бр. 48, Неготино. Основач е Кристина Николова, л.к. бр. 36880 и МБ 1105970489002.

Дејности: 020110, 020120, 020131, 020140, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070250, 070260, 070310; надворешна трговија со прехранбени производи; 070320: надворешна трговија со непрехранбени производи; 090212, 110309.

Во правниот промет претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет претпријатието одговара со сите средства за кои располага, со потполна одговорност.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот работење претпријатието го застапува Кристина Николова, директор, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 10790/92 (4387)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10754/92, на регистарска влошка бр. 1-8296-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Модната конфекција „ЕВРОТЕКС“, ДОО, Скопје.

Се брише Благој Лозановски, в.д. директор, без ограничување, а се запишува Благој Лозановски, директор, без ограничувања, за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10754/92 (4378)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10753/92, на регистарска влошка бр. 1-8296-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Модната конфекција „АМОР“, ДОО, Скопје.

Се брише Тодор Богдановски, в.д. директор, без ограничување, а се запишува Тодор Богдановски, директор, без ограничување, за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10753/92 (4379)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13655/92, на регистарска влошка бр. 1-26516-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за трговија „Малибу“, ц.о. увоз-извоз, ул. „Страшко Симонов“ бр. 23-1/9, Куманово, основано со акт за основање бр. 1/92 од 15.X.1992 година, а основач е Ангеловска Лидија.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320.

Неограничено овластување; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во надворешниот и внатрешниот промет е Ангеловска Лидија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13655/92 (3099)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12311/92, на регистарска влошка бр. 1-26275-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за инженеринг, проектирање, изведба на градежни и градежно-занатски работи и консалтинг „Дасто“, Ц.О., ул. „Лазар Трпovski“ бр. 86-Б, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 1.VII.1992 година, а основач е Андриана Тодоровска.

Дејности: 11404, 11401, 11402, 11403, 050100, 050209, 050301, 050302, 080201, 080202, 080190, 080112, 012310, 012321, 012322, 012323, 011941, 011949, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110309, 110909; надворешно-трговски промет: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет.

Претпријатието во приватниот промет со трети лица истапува со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Андриана Тодоровска, работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12311/92 (3100)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 4550/92, на регистарска влошка бр. 1-7727, го запиша во судскиот регистар основането на Агенциското туристичко трговско претпријатие, увоз-извоз, „Рейнбоу-Турс“, п.о., ул. „Партизанска“ бр. 6/11, Охрид.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 070227, 060301, 060302, 060303, 060401, 060402, 060403, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 120312; меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт со стока и патници во воздушниот и патничкиот сообраќај; туристичко работење со странство; продажба на стока од слободна царинска продавница.

Полни овластувања; полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Десанка Кичеџ, директор на претпријатието, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 4550/92 (3101)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9585/92, на регистарска влошка бр. 1-7766-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за инженеринг, маркетинг и трговија „КАО“, д.о.о. експорт-импорт, ул. „11 Октомври“ бр. 23/II, стан 1, Скопје.

Претпријатието го менува седиштето и се наоѓа на ул. „Петар Делан“ бр. 5/1-27

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9585/92 (4110)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1893/92, на регистарска влошка бр. 1-1930-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Заштитното општествено претпријатие за професионално оспособување и вработување на нивалиди „НОВА КНИГА“, со Ц.О., Скопје, со: 07021, 070211, 070212, 070213, 070219, 07022, 070227, 070230, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 07013, 070132, 060502, 070310.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1893/92 (4111)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 5462/92, на регистарска влошка бр. 1-20019-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за молерофарбарски услуги и трговија на големо и мало „АДРАН-КОМЕРЦ“, увоз-извоз, ц.о., ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 39-а, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1, а основачи се Угриновски Славе и Угриновски Панче.

Дејности: 02111, 021242, 050100, 050301, 050302, 070111, 070112, 070113, 070114, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070229, 070230, 070250, 070260, 110402, 110403, 110404, 110309, 110909, надворешна трговија: 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите средства за кои располага целосно.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Угриновски Славе, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 5462/92 (4112)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 609/92, на регистарска влошка бр. 1-14616-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ЗОА“, увоз-извоз, д.о.о., ул. „Цицо Поповиќ“ бр. 9/II-12, Скопје. Основач е Јаковлеска Зорица, со одлука бр. 1/91 од 18.XII.1991 година.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 110309, 110909.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јаковлеска Зорица, директор, без ограничување.

Дејности во надворешен трговски промет: 070310, 070320 посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 609/92 (4113)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8347/92, на регистарска влошка бр. 1-22864-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането на Претпријатието за промет на услуги „ИНТЕКО-ГЛОБУС“ извоз-увоз, д.о.о., ул. „Никола Русински“ бр. 3-а Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање од 8.VII.1992 година, а основачи се Претпријатието за консалтинг, инженеринг, информатика и трговија на големо и мало „ИНТЕКО Б“, извоз-увоз, ц.о., ул. „Никола Русински“ бр. 3-а Скопје и Приватното претпријатие „ГЛОБУС“, П.О. надворешна, внатрешна трговија и кооперација од Ада, „Сачански пут“ бр. 59-Б.

Дејности: 011729, 013400, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090110, 090123, 090140, 090150, 090160, 090181, 090189, 110309, 110403, 110404, 110611, 110620, 110905, 110909, 120190, дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Глигоров Ефтим, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8347/92 (4114)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10392/92, на регистарска влошка бр. 1-23172-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за увоз-извоз, промет на големо и мало и проектирање „Центропроект“, Ц.О., ул. „Шумадинска“ бр. 3/2-7, Скопје. Сократен назив: „ЦЕНТРОПРОЕКТ“, Ц.О., Скопје. Основач е Биљана Денкиќ.

Дејности: 110401, 110402, 110403, 110404, 110405, 110406, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070127, 070129, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 110301, 060501, 080110; надворешно-трговски промет: 070310, 070320; реекспорт; консигнациона продажба; меѓународен транспорт; малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Биљана Денкиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10392/92. (4376)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11549/92, на регистарска влошка бр. 1-1300-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и проширувањето на дејноста во внатрешниот и надворешниот промет на Трговското претпријатие во општествена сопственост, извоз-увоз „Југопромет“ ц.о., ул. „Шидска“ бр. 2, Скопје.

Се менува називот на претпријатието и истиот гласи: Претпријатие за промет на големо и мало „АГРОВИТА“, Ц.О., експорт-импорт, ул. „Шидска“ бр. 2, Скопје.

Проширување на дејноста со: 070129, 070131, 070150, 070227, 070229, 070240, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110909; надворешен трговски промет; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги; консигнација; реекспорт; слободни царински продавници – фришоп; малограничен промет со Србија, Бугарија, Грција и Албанија; туристичко-агенциски услуги; организирање на туристички патувања и излети во странство на домашни и странски лица; 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11549/92 (4377)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12790/92, на регистарска влошка бр. 1-25157-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и промет „ЕВРО-ИНТЕР“, увоз-извоз, д.о.о., Скопје, ул. „Петар Мануков“ бр. 47-б основано со одлука од 30.IX.1992 година, а основач е Дабик Тихомир.

Дејности: 011311, 011313, 011315, 011390, 011723, 011941, 011949, 012142, 012324, 013021, 013022, 013030, 013042, 013043, 013099, 013121, 013500, 020110, 020121, 020129, 020131, 020140, 020201, 020202, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060801, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090131, 090132, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090202, 090209, 100103, 100351, 110302, 110303, 110309, 110404, 110902, 110905, 110909; реекспорт; малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување е Дабик Тихомир, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12790/92 (4380)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11882/92, на регистарска влошка бр. 1-24610-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за инженеринг, консалтинг и услуги „ИНФОЛАБ“, д.о.о., бул „Илинден“, бр. 1/1, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.IX.1992 година, а основач е Филип Ангеловски.

Дејности: 110404, 110620, 110905, 011710, 011721, 011722, 011723, 011724, 011729, 110302, 110303, 110309, 110909, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070250, 070260, 060501, 060502, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070111, 070112, 070113, 070114, 030003, 080201, 080202; надворешно-трговско работење: 070310, 070320; услуги во наѓународниот транспорт на стоки и патници; малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија и Грција.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот работење е Филип Ангеловски, работодавен орган, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11882/92 (4381)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9137/92, на регистарска влошка бр. 1-22708-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало со посредување „РИБОМА“, ц.о., ул. „Методија Стефаноски“ бр. 20, Кичево. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1/92 од 20.VII.1992 година, а основачи се Софрониевски Зоран и Софрониевски Живко.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 110309, 110304, 110303, 110909; надворешно-трговско работење: 070310, 070320; застапување и посредување во прометот со стоки и услуги.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот работење е Софрониевски Зоран, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9137/92 (4382)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12886/92, на регистарска влошка бр. 1-25024-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ЛЕСТИНГ БИД“, експорт-импорт, ц.о., ул. „Михаил Цокков“ бр. 6, Скопје. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01 од 6.X.1992 година, а основач е Лидија Лазарова.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 110302, 110309, 110902, 110909; надворешно-трговски промет: 070310, 070320.

Во правниот промет претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Лидија Лазарова, директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12886/92 (4383)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13202/92, на регистарска влошка бр. 1-18628-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Претпријатието за трговија на големо и мало „СТАНДАРД“, Д.О.О., бул. „Гоце Делчев“ бр. 6, Скопје.

Се брише Митровски Јулчо, директор а се запишува во внатрешното и надворешно-трговското работење Иванов Никола, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13202/92 (4384)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Пасош бр. МБ 894964/91, издаден од УВР – Титов Велес на име Верка Толевска, ул. „Никола Карев“ бр. 3/11, Титов Велес. (3259)

Пасош бр. МБ 149085/84, издаден од УВР – Титов Велес на име Вељан Толевски, ул. „Никола Карев“ бр. 3/11, Титов Велес. (3260)

Пасош бр. МБ 771647/91, издаден од Амбасадата на СФРЈ во Триполи на име Марјан Николовски, ул. „Востаничка“ бр. 132-А, Скопје. (3261)

Пасош бр. НА 506594, издаден во Југословенски конзулат во Цирих на име Белул Бедули, с. Балиндол, Гостивар. (3262)

Пасош бр. МБ 922409/91, издаден од УВР – Скопје на име Уранија Крстевска, Скопје. (3263)

Пасош бр. МБ 609084, издаден од УВР – Гостивар на име Зејнуни Злата, ул. „Слободан Поповски“, бр. 42, Гостивар. (3264)

Пасош бр. МБ 919166, издаден во Гостивар на име Сарац Атиља, ул. „Б. Кидрич“ бр. 56, Гостивар. (3265)

Пасош бр. МБ 922338, издаден во УВР – Скопје на име Исни Мемешовски, с. Патишка Река, Скопје.

Пасош бр. МБ 932381, издаден од УВР – Гостивар, на име Фекри Малику, с. Речани, Гостивар. (3267)

Чековна карта бр. 23035–69 и чекови од бр. 789533 до 789537, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Венка Темелковска, Скопје. (3268)

Чековна картичка бр. 100468/84 и чекови од бр. 410267 до 410270, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Милка Тасевска, Скопје. (3269)

Чековна картичка бр. 98573/70 и чек бр. 571717, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Тони Спирковски, Скопје. (3271)

Чек бр. 703875, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Соња Симичиева, Скопје. (3272)

Чековна картичка бр. 3856/21 и чекови од бр. 623034 до 623040, издадени од Стопанска банка АД – Скопје на име Лидија Сандревска, Скопје. (3273)

Тековна картичка бр. 101694/23, издадена од Комерцијална банка АД – Скопје на име Босилка Несторовска, Скопје. (3274)

Чековна картичка бр. 75854/22 и чекови од бр. 929374 до 929390, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Илија Деспотовски, Скопје. (3275)

Чекови бр. 907442 и 907443, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Димитар Илиевски, Скопје. (3276)

Чекови од бр. 792436 до 792439, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Павлина Трифунова, Скопје. (3277)

Чековна карта бр. 4431 и чекови од бр. 0338711 до 0338715 и од бр. 0370926 до 0370930 и 317610, издадени од Инвест банка – Скопје на име Ана Босилкова, Скопје. (3278)

Чек бр. 020000710513 од чековна карта бр. 00001681, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Рафајло Рафајловски, ул. „II Македонска бригада“ бр. 26/4, Скопје. (3279)

Чекови бр. 790770, 790771 и 79772, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Снежана Милковска, Скопје. (3280)

Чекови од бр. 740287 до 740302, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Роза Добренова, Скопје. (3281)

Тековна картичка бр. 3607/45 и чекови од бр. 792533 до 792542 и од 829573 до 829582 (20 чека) издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Умер Фирдес, Скопје. (3282)

Чекови од бр. 816223 до 816227 од тековна картичка бр. 49313/13, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Бранко Гошевски, Скопје. (3283)

Чековна картичка бр. 70719/35 и чекови од бр. 903437 до 903448, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Зоја Георгиевска, Скопје. (3284)

Чекови бр. 175086 и 175087, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Славе Кимовски, Скопје. (3285)

Чековна картичка бр. 30111-17 и чек бр. 60000695462, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Цветанка Величковска, Скопје.

Чекови бр. 6713, 6726, 83412 до 83414, 83429, 133207, 133211, 139218, 188976, 188982, 333112, 333114 и 333115 од тековна сметка бр. 103161/05, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Руица Илиевски, Скопје. (3286)

Чек бр. 00233949 од тековна сметка бр. 0016246/12, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Милан Темелкоски, Скопје. (3287)

Чековна картичка бр. 202375901 и чекови од бр. 829192 до 829202, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Лилјана Арсиќ, Скопје. (3288)

Чековна картичка бр. 16936/09 и чекови бр. 80956 и 80957, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Ленка Давидова, Скопје. (3289)

Чековна картичка бр. 817/27 и чекови од бр. 61158 до 61173, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Перса Трпковска, Скопје. (3290)

Чек бр. 760050 од тековна сметка бр. 11767/87, издаден од Комерцијална банка АД – Скопје на име Аритон Ангеловски, Скопје. (3291)

Картичка бр. 73462/06 и чекови од бр. 935981 до 935600, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Зорка Георгиевска, Горче Петров, Скопје.

Чековна картичка бр. 51540/62 и чекови бр. 374000, 373989, 374011 и од бр. 457030 до 457035, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Новица Перковска, Скопје. (3293)

Чек бр. 335781, издаден од Инвест банка – Скопје на име Зоран Смиловски, Скопје. (3294)

Тековна картичка бр. 33282/20 и чекови од бр. 825472 до 825479, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Лилјана Миновска, Скопје. (3295)

Чековна картичка бр. 4673004 и чекови бр. 562049 и 651590, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Петкана Атанасова, Скопје. (3296)

Чекови бр. 830276 до 830280, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Стефо Дјаков, Скопје.

Пасош бр. МБ 367939 на име Нуредини Беким, ул. „ЈНА“ бр. 263, Гостивар. (3236)

Чекови бр. 474041, 474045 и 474057 од тековна картичка бр. 20469/77 издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Атанас Друмчевски, Скопје. (3298)

Тековна картичка бр. 97635/23 и чекови бр. 664792 до 664796, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Бранко Младеновски, Скопје. (3299)

Тековна картичка бр. 62732/67 и чекови од бр. 755285 до 755290, издадени од Комерцијална банка АД – Скопје на име Павле Китанов, Скопје. (3300)

Решение УП. бр. 12-6114 од 11.VIII.1992 година, издадено од Секретаријат за стопанство „Центар“ – Скопје на име Рамадан Зија, Скопје. (3301)

Решение УП–бр. 12-1335 од 20.II.1992 година, на име Фатмир Алили, Скопје. (3302)

Решение УП. бр. 12-9975 од 14.XI.1991 година на име Азири Џеми, Скопје. (3303)

Решение бр. 14-6671 од 18.XI.1991 година за вршење самостојни дејности – превоз на патници – такси автомобил на име Емини Адем, с. Арнакија, Скопје. (3304)

Воена книшка, издадено од ОНО – Радовиш на име Коцев В. Костадин, с. Сурдулци, Радовиш. (3221)

Тековна сметка бр. 54721.75 и чекови од серија бр. 494583-5-1 од 15.IV.1992 година и серија бр. 869741-20-1 од 14.IX.1992 год., издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Реџеп Џемаил, ул. „Роман Каскаљевиќ“ бр. 16-а, нас. Маџари, Скопје. (3164)

Чековна картичка бр. 6116/25 и чекови бр. 925407 од 925409, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трипун Љубевски, с. Глуво, Скопје. (3165)

Чекови бр. 791610 и 791611, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Александар Савевски, Скопје. (3166)

Чековна картичка бр. 12243/68 и чекови од бр. 778990 до 778995, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Деса Иванова, Скопје. (3167)

Чек бр. 10000530892 од тековна сметка бр. 0005519049, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје, на име Кадиева Вера, ул. „Јанс Сандански“ бр. 110-V/12, Скопје. (3168)

Чек бр. 715567, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Петре Смилевски, Скопје. (3169)

Чековна картичка бр. 73941/89 и чек бр. 859945, издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Борка Симоновска, Скопје. (3170)

Чековна картичка бр. 104362-18 и чек бр. 691960, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Цветко Мирчевски, Скопје. (3171)

Тековна карта бр. 25086/41 и чекови од бр. 748246 до 748256, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Боре Костоски, ул. „Исаија Мацовски“ бр. 34-III/11, Скопје. (3172)

Чековна картичка бр. 78954/53 и чекови од бр. 1386 до 1390, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Јаневска Силвана, бул. „Јане Сандански“ бр. 112-1/13, Скопје. (3173)

Тековна сметка бр. 28715/07 и чекови од бр. 817731 до 817739 (9 чека), издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Лидија Блажевска, ул. „Коце Металец“ бр. 2-6/40, Скопје. (3174)

Тековна сметка бр. 101620/48 и чекови од бр. 714315 до 714326, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Мицајков К. Ристо, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 83-4/20, Скопје. (3175)

Чек бр. 652039 од тековна сметка бр. 4999805, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Павлина Пиперовска, бул. „Партизански одреди“ бр. 47, Скопје. (3176)

Чекови од бр. 631566 до 631579, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Здравевска Трајанка, ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 7-III-52, Скопје. (3177)

Чек бр. 80000015045 од тековна сметка бр. 4860801, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Трпкова Васка, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 42-а, Скопје. (3178)

Чековна картичка бр. 7279835 и чекови од бр. 852039 до 852041, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Несторовска Василка, ул. „Мариовска“ бр. 13, Скопје. (3179)

Чекови од бр. 702388 до 702392 од тековна сметка бр. 26398/66, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Томе Бошковски, Скопје. (3180)

Чекови бр. 88726, 88729 и 88730 од тековна сметка бр. 88472/67, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Марјан Камчевски, Скопје. (3181)

Чек бр. 662484 од тековна сметка бр. 1626430, издаден од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Битовски Христо, ул. „Драгина Мишовиќ“ бр. 1/10 – нас. Карпош, Скопје. (3182)

Чековна карта бр. 0829075 и чекови од бр. 785796 до 785798, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Павлина Пеовска, Скопје. (3283)

Чековна картичка бр. 26349/17 и чекови бр. 818505 до 818524, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Благоица Петрушевска, с. Трубарево, Скопје. (3184)

Чековна карта бр. 72588/23 и чекови бр. 408052 и 408053, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Звонимир Спасовски, Скопје. (3185)

Динарска пштедна книшка бр. 4000-01-08759-0, издадена од ОПИБ Инвестбанка – Београд – Деловна единица – Скопје на име Гурѓа Георѓисва, Скопје. (3186)

Картон со депониран потпис во СОК – Скопје на име „Љоки – Комерц“, Скопје. (3187)

Решение бр. 11-4988 од 22.XI.1991 година, на име Љупчо Зафировски, Скопје. (3188)

Решение У. бр. 14-7027 од 31.X.1990 година за промет на мало со нови и стари авто делови, на име Јорданчо Стефановиќ, Скопје. (3189)

Решение Уп. бр. 11-2207 од 28.VII.1992 година, издадено од Министерство за стопанство подрачна еди-

ница Чаир – Скопје на име Воислав Гурчиновски, Скопје. (3190)

Решение за основање дуќан за трговија на мало УП. бр. 12-1880 од 09.III.1992 година, издадено од Секретаријат за стопанство при општина „Центар“ – Скопје на име Насковски Сашко, ул. „Христијан Тодоровски – Карпош“ бр. 6-а, Скопје. (3191)

Решение бр. 11-426 од 14.II.1992 година за дуќан, издадено од Министерство за стопанство – Чаир – Скопје на име Кемал Ковачи, „Никола Малешевски“ бр. 5, Скопје. (3192)

Одобрение Уп. бр. 12-1022 од 28.III.1988 година, на име Исмаил Куртиши, Скопје. (3193)

Решение за дејност – промет на мало со животни намирници и предмети за куќни потреби бр. 14-6442 од 10.X.1990 година, на име Славка Ангелова, ул. „Петар Драганов“ бр. 1-а, Скопје. (3194)

Решение за работа – билијард и забавни игри со точење на пијалаци, на име Блажевски Јовица ул. „Фредерик Шопен“ бр. 1/8, Скопје. (3195)

Решение УП бр. 12-409 од 23.I.1992 и рег. бр. 3578, на име Сенат Мушина, Скопје. (3196)

Решение Уп. бр. 12-5472 од 22.VII.1992 година, на име Наим Браими, Скопје. (3197)

Решение бр. 14-5067 од 13.VIII.1990 година, на име Ангел Плачковски, Скопје. (3198)

Решение Уп. бр. 12-1293 од 23.XII.1992 година на име Лилјана Ничева и Лилјана Петрушевска, Скопје. (3199)

Решение бр. 11-3032 од 30.X.1992 година, на име Река Шаип, Скопје. (3200)

Пасош на име Зибери Сефер, с. Желино, Тетово. (3211)

Пасош бр. МБ 021107, издаден од УВР – Охрид на име Ибраим Коку, ул. „Даме Груев“ бр. 221, Охрид. (3212)

Пасош бр. МБ 166370, издаде од УВР – Прилеп на име Пешовски Зоран, ул. „Цена Оцоска“ бр. 4, Прилеп. (3213)

Пасош бр. МБ 126437, издаден од УВР – Куманово на име Спасовски Зоран, ул. „Бранко Радичевски“ бр. 3, Куманово. (3214)

Пасош бр. МБ 010550, издаден од УВР – Кочани на име Постолов Ристо, ул. „Страшо Ербапче“ бр. 23, Кочани. (3215)

Пасош бр. МБ 463709, издаден од УВР – Кочани на име Методиес Миле, ул. „Славчо Стојменов“ бр. 78, Кочани. (3216)

Пасош бр. МБ 716181, издаден од УВР – Битола на име Неданоски П. Љубе, ул. „Галичица“ згр. бр. 33 вл. 3, кат 22, Охрид. (3217)

Пасош бр. МБ 714163, издаден од МВР – Берово на име Костовски Кирил, с. Русиново, Берово. (3218)

Чекови од бр. 656520, до 656529 и 453003, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје, на име Балтовски Пандо, с. Буково, Битола. (3219)

Пасош бр. МБ 245038/85, издаден од УВР – Струмица на име Глигоров Глигор, с. Костурно, бр. 154, Струмица. (3139)

Пасош бр. МБ 663217, издаден од ОВР – Винаца на име Десподов Драги, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 7, Винаца. (3140)

Пасош бр. МБ 265057/85, издаден од УВР – Струмица на име Илиев Ангел, ул. „Бетовенова“ бр. 161, Струмица. (3141)

Пасош бр. МБ 124688, издаден од УВР – Кавадарци на име Темјана Димкова ул. „Рајна Соколова“ бр. 2, Кавадарци. (3142)

Пасош бр. МБ 563615, издаден од УВР – Кавадарци на име Методија Димков ул. „Рајна Соколова“ бр. 2, Кавадарци. (3143)

Пасош бр. МБ 912097, издаден од Кавадарци на име Несторов Пецо, ул. „Гуро Салај“ бр. 15-VI/1, Кавадарци. (3144)

Пасош бр. МБ 153636/84, издаден од УВР – Скопје на име Ѓорѓиев Зоран бул. „Кочо Рацин“ бр. 39, Скопје. (3145)

Пасош бр. МБ 611534/88, издаден од УВР – Скопје на име Мирјана Врбоска, ул. „К.Ј. Питу“ бр. 14/I-33, Скопје. (3146)

Пасош бр. МБ 702591/89, издаден од УВР – Скопје на име Зоран Узунов, бул. „ЈНА“ бр. 24-3/9, Скопје. (3147)

Пасош бр. МБ 594540, издаден од УВР – Скопје на име Мирчо Митев, бул. „АСНОМ“ бр. 28-1/9, Скопје. (3148)

Пасош бр. МБ 700566, издаден од УВР – Скопје на име Вера Тасевска ул. „Финска“ бр. 89-б, Скопје. (3149)

Пасош бр. МБ 126997, издаден од УВР – Гостивар на име Мелиха Караберзати, Гостивар. (3150)

Пасош бр. МБ 126966, издаден од УВР – Гостивар на име Суна Караберзати, ул. „18 ноември“ бр. 81, Гостивар. (3151)

Пасош бр. МБ 958522, издаден од УВР – Кавадарци на име Душан Соколов, ул. „Пиринска“ бр. 62, Кавадарци. (3152)

Пасош бр. МБ 195407, издаден од МВР – Куманово на име Јакимовски Страшко, ул. „Киро Атевски“ бр. 75, Куманово. (3153)

Чековна картичка бр. 35235-92 и чекови од бр. 664747 до 664750, издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Славица Стојановска, Скопје. (3154)

Чековна картичка бр. 58101/89 и чекови од бр. 841861 до 841871 и 294175, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Фатиме Абаз, Скопје. (3155)

Чекови од бр. 376457 до 376468 од 520875 до 520894, од 566286 до 566295, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Димитар Ламаноски, Скопје. (3156)

Чекови од бр. 780524 до 780528, издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Светлана Тасевска, Скопје. (3157)

Чек бр. 445776, издаден од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Владимир Божиновски, Скопје. (3158)

Чековна картичка бр. 1550294930 и чекови од бр. 41014 до 41021, издадени од Југобанка – Скопје на име Славе Геровски, Скопје. (3159)

Чек бр. 213208, издаден од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Златко Стојановски, Крива Паланка. (3160)

Чековна картичка бр. 34948-03 и чекови од бр. 430802 до 430807 и уште еден чек, издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Бојо Ангелковски, Скопје. (3161)

Чековна картичка бр. 51503/25 и чекови од бр. 792741 до 792750 и од бр. 905677 до 905689, издадени од Комерцијална банка А.Д. – Скопје на име Елизабета Зафировска, Скопје. (3162)

Чекови од бр. 800917 до 800926 од тековна сметка бр. 0007874340, издадени од Комерцијална банка а.д. – Скопје на име Стефанка Танкосиќ, ул. „Серава“ бр. 2-б, Скопје. (3163)

Загубените чекови од број 83981 до 83985 и 62395, 62396 и чековна карта број 1153-73 од Стопанска банка-Кавадарци на име Стојан Василев, ул. „Едвард Кардел“ 19-А-Кавадарци. (3449)

Пасош бр. БМ 875743/90, издаден од УВР – Битола на име Рифатовски Мустафа, Битола. (3105)

Пасош бр. МБ 876808 на име Петрушевски Бобан, Титов Велес. (3106)

Пасош на име Мунире Јајага, Дебар. (3107)

Пасош на име Атан Јајага, Дебар. (3108)

Пасош бр. МБ 939841 на име Марке Јакуп, ул. „Црни Дрим“ бр. 47, Дебар. (3109)

Пасош бр. МБ 982890 на име Пајазити Фатмир, с. Сенокос, Гостивар. (3110)

Пасош бр. МБ 990376, издаден од УВР – Радовиш на име Ефтимов Драги, Радовиш. (3111)

Пасош бр. МБ 606120, издаден од УВР – Охрид на име Лелоски Јованче, ул. „Стиф Наумов“ бр. 139, Охрид. (3112)

Пасош на име Трајков Зоран, с. Василево, Струмица. (3114)

Пасош бр. МБ 981111, издаден од УВР – Кочани на име Соколов Сашко, ул. „Јане Сандански“ бр. 31, Кочани. (3115)

Пасош бр. МБ 222342, издаден од УВР – Куманово на име Петровски Драги, ул. „Боро Прџан“ бб/б, Куманово. (3116)

Пасош бр. МБ 297965, издаден од УВР – Струга на име Селими Васви, нас. Теферич, Струга. (3117)

Пасош на име Симуноска Злата, ул. „Крушевска“ бр. 5, Кичево. (3118)

Пасош бр. МБ 972289/91 на име Алимов Сафет, ул. „Довлецим“ бр. 10, Битола. (3119)

Пасош бр. МБ 746428 на име Чанка Алит, ул. „Ангеле Обочки“ бр. 1, Дебар. (3120)

Пасош бр. МБ 653214, издадено од УВР – Струмица на име Клепова Тинка, с. Костурино бр. 192, Струмица. (3121)

Пасош бр. МБ 192701, издаден од УВР – Прилеп на име Кебакоски Златко, ул. „Пиринска“ бр. 29, Прилеп. (3122)

Пасош бр. МБ 619200, издаден од УВР – Струга на име Керими Арсим, ул. „Маркс Енгелс“ бр. 28, Струга. (3123)

Пасош бр. МБ 306413 на име Демирова Барије, ул. „Славчо Стоименов“ бр. 144, Кочани. (3124)

Пасош бр. МБ 862334, издаден од УВР – Охрид на име Горулоски Благоја, Н. Рочо, Охрид. (3125)

Пасош бр. МБ 990031, издаден од УВР – Тетово на име Зибири Сефер, с. Желино, Тетово. (3126)

Пасош на име Реџеми Кујтими, ул. „Струшка“ бр. 5, Тетово. (3127)

Пасош бр. МБ 105556/88, на име Ајети Ахмет, с. Слатино, Тетово. (3128)

Пасош бр. МБ 592232/88, издаден од УВР – Тетово на име Кадрија Бедри, с. Вешала, Тетово. (3129)

Пасош бр. МБ 016953/92 на име Асџији Амет, с. Селце Кеч, Тетово. (3130)

Пасош бр. МБ 362507 на име Велиу Алисан, с. Неготино, Гостивар. (3131)

Сообраќајна дозвола рег. бр. ТЕ 550-73 на име Шабани Абдула ул. „141“ бр. 14, Тетово. (3132)

Пасош бр. МБ 269086, издаден од УВР – Винаца на име Цонев Зоран, ул. „Илинденска“ бр. 52, Винаца. (3133)

Лична карта рег. бр. 94798 и МБ бр. 2903954478014/82 на име Јашари Саветка, Гостивар. (3134)

Тековна картичка бр. 01348 – 67 и чекови бр. 30104 и 30105 и од 31891 до 31940, издадени од Стопанска банка а.д. – Скопје – Филијала – Гостивар на име Јашари Саветка. (3135)

Пасош бр. МБ 663914/89, издаден од УВР – Струмица на име Илиев Дончо, с. Сушица бр. 50, Струмица. (3136)

Пасош бр. МБ 756998, издаден од ОВР – Кичево на име Селими Бекир, ул. „А. Челопечанец“ бр. 45, Кичево. (3137)

Пасош бр. МБ 574111/88, издаден од ОВР – Кичево на име Рамадани Кадри, с. Колари, Кичево. (3138)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноките на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/92), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија, во периодот јануари-ноември 1992 година, во однос на просечните цени на мало во 1991 година, изнесува 1513,3%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен весник на Република Македонија“, бр. 36/91 и 55/91), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1992 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-ноември 1992 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1992 година, изнесува 184,5%.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

Врз основа на член 84 став 1 точка 1 до 3, точка 5 до 8 и точките 10 и 11 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 и 61/90 – кој се применува како републички пропис, и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/92), Републичкиот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ

за порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец ноември 1992 година

1. Месечниот коефициент на пораст на цените на производителите на индустриски производи во ноември 1992 година во однос на октомври 1992 година е 0,131.
2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на ноември 1992 година е 18,408.
3. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на ноември 1992 година е 0,342.

4. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во ноември 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 21,910.
5. Месечниот коефициент на пораст на цените на мало во ноември 1992 година во однос на октомври 1992 година е 0,100.
6. Коефициентот на порастот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на ноември 1992 година е 16,243.
7. Коефициентот на просечниот месечен пораст на цените на мало од почетокот на годината до крајот на ноември 1992 година е 0,318.
8. Коефициентот на порастот на цените на мало во ноември 1992 година во однос на истиот месец од претходната година е 19,003.
9. Коефициентот на порастот на трошоците на животот во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на ноември 1992 година во однос на просекот на трошоците на животот во 1991 година е 13,477.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1474. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на Република Македонија	1457
1475. Правилник за начинот на утврдувањето и решавањето на гранични инциденти и други повреди на државната граница	1457
1476. Правилник за движење, престој, населување и режимот на ловот и риболовот во граничниот појас	1460
1477. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на висината, условите и начинот на остварувањето на додатоците на деца	1461
1478. Правилник за утврдување на цената на услугите за престој на деца во детските одморалишта – зима 1993 година	1462
1479. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги даде на крајните корисници за финансирање на залихите на одредени земјоделски производи од родот на 1992 година и производство на пченица од родот 1992/93 година	1462
1480. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги даде на крајните корисници за финансирање на гоее на добиток, риби, живина и производство на млеко	1462
1481. Одлука за измена на Одлуката за задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Република Македонија	1462
1482. Одлука за објавување на конкурс за идејни ликовни решенија за книжните пари – денари	1463
1483. Конкурс за идејни ликовни решенија за книжните пари денари	1463
1484. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на износот и условите за рефинансирање на кредитите што банките им ги даде на крајните корисници за финансирање на залихите на одредени земјоделски производи од родот на 1992 година и производство на пченица од родот 1992/93 година	1464
Исправка на Одлуката за утврдување на височината на паричниот износ на средствата на почетниот фонд на сигурноста потребни за основање на акционерско друштво за осигурување	1464